

"Во Сетина на повеќе места беа организирани прослави по повод празникот Света Богородица. Се пееја само македонски песни и се играа македонски ора. По наша желба ни ја исполнија и 'Сетинска свадба'. Запаливме свеќи во црквата 'Св. Богородица'", Ташко Јованов ги пренесува впечатоците од посетата на Егејскиот дел на Македонија.


Тамошните Македонци ја поддржуваат политиката на Никола Груевски во однос на егејското прашање, но и се гордеат што и тој потекнува од тие краишта. Му порачуваат да остане на цврстиот став против промената на уставното име на Република Македонија.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Со македонски песни и ора во Егејскиот дел на Македонија беше прославен верскиот празник Света Богородица. Всушност, тоа е и државен празник на Република Грција и се прославува две седмици пред прославата на овој верски празник кај нас. За таа цел, Координативниот комитет на Македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија, од 13 до 16 август, беше во посета на тие краишта. И покрај грчката националистичка политика за негација на сè што е македонско, во Грција веќе се чувствуваат промени, а Македонците од Егејскиот дел на Македонија водат засилена офанзива за докажување на македонскиот идентитет.

"Вообичаено, во текот на годината, Координативниот комитет организира неколку посети на овој дел од Македонија. Па, затоа не е ни чудно што секоја година има позитивни промени во однос на нивната борба за зачувување на македонскиот идентитет. Годинава отидовме на прославата на Св. Богородица. Посетивме неколку села, историски споменици, како и гробови на нашите дедовци, кои починаа за време на Граѓанската војна и во текот на Грчко-италијанската војна, во која Македонците жестоко се бореа за ослободување на Грција. Им беше ветено дека ако се ослободи Грција тие ќе добијат права, но до ден денес такви права

ЕУ ДА Ѐ СЕ СП ТЕОРИЈАТА ЗА



ВОДЕНСКИТЕ ВОДОПАДИ

немаат. Напротив, Грција ја застапува тезата за чиста грчка нација, но никаде во светот не постои чиста нација. До кога Европската унија и другите земји ќе ги милуваат грчките националисти. Нека знаат ЕУ, НАТО и ООН дека еднаш засекогаш треба да пресечат и да признаат дека во Грција навистина постои македонско малцинство, а не како што националистите ги нарекуваат бугарофили, но и дека има и огромен број протерани Македонци", вели Ташко Јованов, претседател на Координативниот комитет.

ПРОМЕНИ

Охрабрување во "борбата" на нашите во Егејскиот дел на Македонија е и изјавата на македонскиот премиер Никола Груевски, кој од грчките власти побара признавање на македонското

малцинство во Грција, но и враќање на имотот на протераните Македонци за време на Граѓанската војна во Грција.

"Република Грција доби удар - дополнува Јованов. - Прв пат еден помлад премиер, кој има потекло од Егејскиот дел на Македонија, на Караманлис му заби нож в гради. Иако и Караманлис има македонско потекло, тој сепак се откажа од својата македонска нација, го продаде своето македонско малцинство само за да остане на власт".

На граничниот премин кон Грција луѓето кои патувале кон своите родни огништа очекувале да имаат проблеми со грчките службеници. Но, сè минало во најдобар ред. Меѓутоа, секаде каде што се движеле ги следела грчката полиција, која од власта на Грција била задолжена да се грижи за безбедноста на луѓето од соседната држава. Ги посетиле Воденските водопади, бањите

РОТИВСТАВИ НА ЧИСТА ГРЧКА НАЦИЈА

во Пожарско, каде за време на Граѓанската војна, во 1948 година, се наоѓала болница во која се лекувале ранетите партизани. Биле и во Концалево, тоа е борбено село, но и во Долно Врбени, познато како Кисела вода, или Екшисо. Таму е роден Страшо Пинџур.

"Би сакале - вели Јованов - наредниот пат да ја посетиме и неговата куќа, иако таа е сосема изменета. Следна дестинација ни беше Сорвич. Таму сите ни зборуваа на македонски јазик. Ни велеа - ова е прв пат овде да ни престојуваат Македонци од Егејскиот дел на Македонија. Секогаш за нас ќе бидете до-



БАЊИТЕ ВО ПОЖАРСКО



КОНЦАЛЕВО

бредојдени. Потоа отидовме во Сетина, каде на повеќе места имаше организирано прослави. Ниедна песна не беше испеана на грчки јазик. Се пееја само македонски песни и се играа македонски ора. По желба ни ја исполнија и "Сетинска свадба". Запаливме свеќи во црквата "Св. Богородица".

ПОДДРШКА

Јованов посочува дека Македонците од Егејскиот дел на Македонија ја поддржуваат политиката на Никола Груевски во однос на егејското прашање, но и се гордеат што тој потекнува од тие краишта. Му порачуваат да остане на цврстиот став против промената на уставното име на Република Македонија.

"Доколку премиерот попусти тогаш ќе ја нема македонската нација. Ние треба да си ги зачуваме идентитетот и јазикот. Задоволни сме што прв пат, по



ЦРКВАТА "СВЕТА БОГОРОДИЦА" ВО СЕТИНА

60 години, еден македонски премиер се залага за правата не само на Македонците во Грција, туку и на оние во Бугарија и во Албанија", ги пренесува Јованов ставовите на нашите од Егејскиот дел на Македонија.

Јованов истакнува дека вообичаено кога одат во Егејскиот дел на Македонија ја посетуваат и спомен-плочата на дедото на Никола Груевски. Тој потекнува од село Сетина, но загинал во Грчко-италијанската војна. Неговата куќа денес е претворена во месна канцеларија, во која има неколку спомен-обележја од времето на Граѓанската војна, Илинденското востание, османлискиот период... Ја посетиле и куќата на таткото на премиерот, Тало Груевски, за која жителите на Крушодари, сакаат да биде

историски музеј.

Биле и да им оддадат почит на погребаните во масовната гробница во Лерин, во која, според кажувањата на луѓето од таму, биле закопани 704 партизани. На гробницата има поставено нова спомен-плоча, но таа и натаму е запустена, обрасната во трева и неоградена.

Како дел од активностите на Координативниот комитет Јованов ја спомнува и посетата на Овчарани за време на Илинденската прослава, на која од Република Македонија гостуваше ансамблот "Танец". Најавува и следни такви посети на Егејскиот дел на Македонија, бидејќи само на таков начин нашите од Егејот ќе сфатат дека не се заборавени од Република Македонија.